

20212884519

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

### У К А З

#### **ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПАТЕН КОРИДОР VIII - I ФАЗА НА ПРОЕКТОТ, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ И ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА**

Се прогласува Законот за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Патен коридор VIII - I фаза на проектот, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 20 декември 2021 година.

Бр. 08-5402/1  
20 декември 2021 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
**Стево Пендаровски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

#### **ЗАКОН ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПАТЕН КОРИДОР VIII - I ФАЗА НА ПРОЕКТОТ, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ И ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА**

##### Член 1

Република Северна Македонија го гарантира намиравањето на обврските и исполнувањето на одредбите од Договорот за заем за финансирање на Патен коридор VIII - I фаза на проектот, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта во износ до 110.000.000 евра, доколку Јавното претпријатие за државни патишта не ги исполнува и сервисира обврските од Договорот за заем.

##### Член 2

Условите и начинот на користење на заемот се утврдуваат со Договорот за заем од членот 1 од овој закон, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта за финансирање на Патен коридор VIII - I фаза на проектот.

### Член 3

Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за заем од членот 1 од овој закон, како и сервисирањето на заемот ќе ги врши Јавното претпријатие за државни патишта од приходите кои ги остварува, во рокови и услови утврдени во Договорот за заем од членот 1 од овој закон.

### Член 4

Заемот од членот 1 од овој закон се доделува во две транши. Првата транша е во износ од 41.700.000 евра, а втората транша е во износ од 68.300.000 евра.

Каматната стапка е варијабилна и се состои од шестмесечен ЕУРИБОР зголемен за маргина од 1%.

Рокот за отплата на двете транши од заемот е 16 години со вклучен грејс период од четири години. Двете транши од заемот ќе се отплаќаат во 24 полугодишни рати на 15 јуни и на 15 декември секоја година. Рокот на отплата на првата транша започнува од првиот датум од навршување на четвртата година од склучување на Договорот за заем, додека рокот за отплата на втората транша започнува од првиот датум од навршување на четвртата година од денот на достапноста за користење на втората транша.

Европската банка за обнова и развој во име на заемопримачот ќе повлече од средствата на заемот еднократна провизија во висина од 1% од износот на првата транша во рок од седум дена од денот на ефективност на траншата.

Во рок од седум дена од денот на достапноста за користење на втората транша Европската банка за обнова и развој во име на заемопримачот ќе повлече од средствата на заемот еднократна провизија во висина од 1% од износот на втората транша.

Јавното претпријатие за државни патишта ќе и плаќа на Европската банка за обнова и развој провизија за неповлечени средства во висина од 0,5% од заемот на годишно ниво.

Провизијата за неповлечени средства за првата транша ќе започне да се пресметува по 60 дена од денот на потпишувањето на Договорот за заем од членот 1 од овој закон.

Провизијата за неповлечени средства за втората транша ќе започне да се пресметува по 60 дена од денот на достапноста за користењето на втората транша.

### Член 5

За регулирање на меѓусебните права и обврски кои произлегуваат од Договорот за заем од членот 1 од овој закон и Договорот за гаранција, Министерството за финансии и Јавното претпријатие за државни патишта ќе склучат посебен договор.

### Член 6

Прометот на добра и услуги извршен кон Јавното претпријатие за државни патишта од страна на избраниот изведувач од страна на Јавното претпријатие за државни патишта, кој ќе ги врши договорните работи наменети за реализација на Патен коридор VIII - I фаза на проектот, финансиран со Договорот за заем од членот 1 од овој закон е ослободен од данок на додадена вредност со право на одбивка на претходниот данок.

Прометот на добра и услуги извршен кон избраниот изведувач од страна на Јавното претпријатие за државни патишта, кој ќе ги врши договорните работи наменети за реализација на Патен коридор VIII - I фаза на проектот, финансиран со Договорот за заем од членот 1 од овој закон е ослободен од данок на додадена вредност со право на одбивка на претходниот данок.

Увозот на добра/стоки извршен од увозникот избран од страна на Јавното претпријатие за државни патишта, наменети за Патен коридор VIII - I фаза на проектот, финансиран со Договорот за заем од членот 1 од овој закон е ослободен од данок на додадена вредност, увозни давачки и акциза на енергенти и данок на моторни возила за патнички автомобили.

Увозникот при увоз на добрата/стоките ослободени согласно со ставот 3 на овој член, на надлежниот царински орган задолжително му доставува копија од Договорот за заем од членот 1 од овој закон, потврда од Јавното претпријатие за државни патишта дека увозникот е избран да врши увоз за цели на Патен коридор VIII - I фаза на проектот и изјава дека увезените добра/стоки се наменети за реализација на Патен коридор VIII - I фаза на проектот, финансиран со Договорот за заем од членот 1 од овој закон.

За прометот кој е извршен кон избраниот изведувач од страна на Јавното претпријатие за државни патишта, кој ќе ги врши договорните работи наменети за реализација на Патен коридор VIII - I фаза на проектот, финансиран со Договорот за заем од членот 1 од овој закон, за кој истиот е даночен должник, согласно со членот 32 точка 4 и членот 32-а од Законот за данокот на додадена вредност е ослободен од обврската да пресмета и плати данок на додадена вредност.

Даночниот обврзник кој врши промет за кој е ослободен од данок на додадена вредност согласно со ставовите 1 и 2 на овој член, задолжително освен име (назив) на примателот на доброто или корисникот на услугата, во фактурата го наведува и називот на проектот и називот на Договорот за заем од членот 1 од овој закон.

#### Член 7

Добрата/стоките кои биле ослободени од плаќање увозни давачки врз основа на членот 6 став 3 од овој закон, во рок од три години од денот на увозот, не смеат да се отуѓат, да се дадат на користење на друг, да се позајмат или поинаку да се употребат за други цели, а не за оние за кои биле ослободени од плаќање увозни давачки, пред да бидат платени увозните давачки. Таквите предмети не смее да се дадат во залог, да се изнајмат или да се дадат како осигурување за други обврски.

Доколку имателот на правото, пред истекот на рокот од ставот 1 на овој член, добрата/стоките кои биле ослободени од плаќање на увозни давачки врз основа на членот 6 став 3 од овој закон има намера да ги употреби за други цели, а не за оние за кои биле ослободени од плаќање увозни давачки, поднесува барање за плаќање на царински долг до царинскиот орган.

Висината на царинскиот долг од ставот 2 на овој член, царинскиот орган го пресметува врз основа на елементите за утврдување на давачки што важеле во моментот на поднесување на барањето за плаќање на царински долг.

Во случај на непридржување на одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член, висината на царинскиот долг се пресметува врз основа на елементите за утврдување на давачки во моментот на прифаќање на царинската декларација, врз основа на која стоката била ослободена од плаќање увозни давачки.

#### Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.